



РЕПУБИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Биро за развој на образованието
СКОПЈЕ

| Примено: | 26.08.2013 | | |
|---------------|------------|----------|----------|
| Организација: | Едри: | Придоби: | Вредност |
| ОТ | 12/66 | | |

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 30 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука ја утврди Наставната програма по работата со компјутер за VI одделение на деветгодишното основно образование за учениците со оштетен слух.



VI ОДЈЕЛЕНИЕ

АДАПТИРАНА НАСТАВНА ПРОГРАМА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ

РАБОТА СО КОМПЈУТЕР



MINISTRETKO 3A OBPASOBANE N HAVKA
MINISTECKO 3A OBPASOBANE HA OBPASOBANETO

ДЕВЕТГОДИШНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје, 2013



1. ВОВЕД

Наставата по предметот работат со компјутер на учениците им овозможува проширување на знаењата и здобивање вештини од областа на информатичката технологија, како и можност за креативно користење на компјутерот во наставата и учењето.

Учениците со овој наставен предмет ќе развиваат способности за успешно користење на готови компјутерски програми и ракување со компјутерот, кои ќе можат да ги употребат во изучувањето на другите наставни предмети. Оспособбеността на учениците за користење на ИКТ ќе им овозможи опеснување во процесот на учење, како и нивно вклучување во новите предизвици на животот.

Предметот *работа со компјутер* е задолжителен предмет во VI одделение, а застапен е со 1 час неделен фонд, односно со 36 часа годишнен фонд.



2. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

- да користи образован софтвер;
- да ги препознава основните градбени елементи на компјутерот и да ги идентификува нивните основни функции;
- да се оспособи правилно да го користи компјутерот, неговите составни делови и надворешни уреди;
- да се оспособи етички да ги користи компјутерската опрема и програмите;
- да се оспособи правилно да седи пред компјутер и правилно да ги поставува рацете врз глувчето и тастатурата;
- да го користи оперативниот систем за комуникација со компјутерот и да извршува едноставни активности со прозорци и иконки, папки и датотеки;
- да ги користи услугите на Интернет за: учење, пребарување по клучни зборови и категории, примање и праќање електронски пораки;
- да се оспособува да истражува и да ја оценува точноста, релевантноста, соодветноста и можностите на електронските информациски извори;
- да го проширува и продлабочува стекнатото информатичко знаење низ практично реализацирање задачи и проекти со изучените кориснички програми;
- да се оспособува да комбинира различни кориснички програми при реализација на одредена задача;
- да се оспособува да комбинира елементи во нова целина;
- да се оспособи стекнатото знаење за работа со компјутер да може да го користи за креативно изготвување на продукти - текстови, цртежи со едукативна, контролна, креативна и/или забавна содржина.

3. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

| РАБОТА СО КОМПЈУТЕР | | | |
|---|-----------------------------|-------|--|
| Програмско подрачје: ОБРАЗОВЕН СОФТВЕР (ориентационо 6 часа) | | | |
| Цели | Содржини | Поими | Активности и методи |
| Ученникот/ученичката: <ul style="list-style-type: none">❖ Да се оспособи да користи образовен софтвер;❖ Да се поттикнува да ги стимулира когнитивните функции (мислење, помнење, внимание), моторните способности и визомоторната координација преку работа со компјутер. | Користење образовен софтвер | | <ul style="list-style-type: none">➤ Презентирање и демонстрација на достапен образовен софтвер соодветен на интересите на учениците (пр., едукативниот пакет G Compris).➤ Практична работа на компјутер, работа со образовен софтвер и навигација низ него со помош на врски (линкови), корелација со другите наставни предмети.➤ Стимулирање на координацијата помеѓу раката и очите при движение на компјутерското глувче, поттикнување на интеракцијата и комуникацијата, развој на моториката и визомоторната координација со изведување правилни и координирани движења со глувче, активности кои ја потенцираат и афирираат успешната изведба. |





Програмско подрачје: КОМПЈУТЕРИ (ориентационо 6 часа)

| Цели | Содржини | Поими | Активности и методи |
|---|---|---|--|
| Ученикот/ученичката: <ul style="list-style-type: none"> ❖ да се оспособи правилно да седи пред компјутер и правилно да ги поставува рацете врз глувчето и тастатурата; ❖ да се оспособи за поврзување на периферните хардверски компоненти со компјутерот; ❖ да ги препознава основните градбени елементи на компјутерот и да ги идентификува нивните основни функции; ❖ да се оспособи правилно да ги извршува основните операции во оперативниот систем; ❖ да се оспособи да ги користи помошните програми за обработка на текст. | <p>Здрава работна околина, правилно седење пред компјутер</p> <p>Поврзување на периферни хардверски компоненти</p> <p>Компјутерски систем</p> | <p>Периферни хардверски компоненти</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Презентација, демонстрација, илустрирање, видеозаписи (како правилно се седи на компјутер, правилна положба на телото и рацете). ➤ Дискусија, презентација за последиците од неправилното седење пред компјутер. ➤ Демонстрација/презентација за поврзување на периферните хардверски компоненти со компјутерот. ➤ Практично запознавање со хардверските компоненти преку презентирано раскопотување на компјутер или преку видеозапис, слики и нивна класификација според функционалноста - влезни единици, централна единица, излезни единици, надворешна меморија. ➤ Изведување практични вежби и задачи со постојниот оперативен систем: правилно вклучување и исклучување на компјутерот, креирање папки, копирање и преместување, преименување и бришење папки и датотеки, избор и извршување на програми. ➤ Практична работа на компјутер со користење на изучените алатки од помошната програма за обработка на текст соодветна со интересите и можностите на ученикот. |
| | | <p>Работа со икони и прозорци, датотеки и папки</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Изработка на текстуален документ во помошна програма за обработка на текст |

| Програмско подрачје: МУЛТИМЕДИЈА (ориентационо 4 часа) | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| Цели | Содржини | Поими | Активности и методи |
| Ученникот/ученичката: ❖ да ги користи програмите за работа со звучни и видеозаписи. | Работа со звучни и видеозаписи | | ➢ Практични активности со програмите за звучен запис и видеозапис соодветни со интересите и можностите на ученикот. |
| Програмско подрачје: ИНТЕРНЕТ (ориентационо 6 часа) | | | |
| Цели | Содржини | Поими | Активности и методи |
| Ученникот/ученичката: ❖ да ги осознае, почитува и применува правила за безбедно користење на Интернетот; | Безбедно користење на Интернет | Електронски материјали (информации, податоци, списки) | ➢ Користење на едукативни игри (и други материјали) за обезбеден Интернет (пример веб страна: http://bezbednointernet.org.mk). |
| Ученникот/ученичката: ❖ да се оспособи да користи веб; | Користење на веб | | ➢ Практични активности со веб прелистувач и веб пребарувач соодветни со интересите и можностите на ученикот (пр., пребарување, прибиранье електронски материјали - текстови, списки од Интернет). |
| Ученникот/ученичката: ❖ да се оспособи да користи електронска пошта. | Електронска пошта | | ➢ Практични активности со електронска пошта. |

Програмско подрачје: ОСНОВИ НА ЦРТАЊЕТО (ориентационо 6 часа)

| Цели | Содржини | Поними | Активности и методи |
|--|---|---|---|
| Ученикот/ученичката: <ul style="list-style-type: none"> ❖ да се оспособи да создава производ, следејќи поставени барања и критериуми; ❖ да ги применува алатките од програмата за изработка на креативни, едуктивни и забавни цртежи. | <p>Креирање или репродукција на цртеж според зададени параметри (тема, изглед)</p> <p>Креирање цртеж</p> | <p>Цртеж – шема Геометриски трансформации</p> | <p>➤ Креирање цртеж со следење на уплатства за цртање (пр., цртање сообраќајни знаци, знамиња на држави, комбинирање на цртеж со текст во форма на честитка или покана).</p> <p>➤ Практична работа на компјутер со користење на изучените алатки од програмата за цртање. Пример за активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изработување цртеж - шема (боенка); - изработување цртеж - шема од готови објекти, со чие копирање и поставување може да се креираат различни цртежи (пр., цртање грозд или цвеке со помош на круг кој се означува како блок, а потоа се копира и преместува) - креирање цртеж од една фигура и нејзини графички трансформации (аквариум со риби и др.). |
| Програмско подрачје: ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ (ориентационо 8 часа) | | | |
| Цели | Содржини | Поними | Активности и методи |
| Ученикот/ученичката: <ul style="list-style-type: none"> ❖ да се оспособи правилно да користи тастатура за внесување, промена и движение низ документот; ❖ да се оспособува да изработи производ со различни графички објекти; | <p>Правила за пишување текст</p> <p>Правилна работа со тастатура со помош на готов софтверски програм</p> <p>Примери за изработка на оригинални документи</p> <p>Изработка на текстуален документ</p> | <p>Правилно користење на тастатура со прстите на двете раце</p> | <p>➤ Правилно почетно позиционирање (поставување) и користење на прстите на тастатура.</p> <p>➤ Презентација на готов текст креиран според правилата за правилно пишување.</p> <p>➤ Корекција на готов текст според правила за правилно пишување.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>❖ да се оспособува самостојно да одредува и комбинира различни алатки за креирање документ.</p> | <p>➤ Практична работа на компјутер со користење на изучените алатки од програмата за обработка на текст соодветна со интересите и можностите на ученикот. Пример за активности: (со комбинирани содржини - текст, слика, графички објект) креирање насловна страна, илустрирање на приказана, мени за ресторан, страна од училиштен весник, покана за роденден, постер за напревар, мапа на загубено богатство и др.).</p> |
|--|--|

Напомени за начинот на планирање и реализација на наставните програми

Во паралелките во посебните основни училишта и во посебните паралели при редовните основни училишта составот на учениците е изразито хетероген. За учениците со посебни образовни потреби, согласно видот и степенот на попреченоста, треба да се практикува строго диференциран и индивидуализиран пристап во рамките на воспитно – образовниот процес. Ваквиот период е во функција на нивните индивидуални специфични потреби, а, се очекува да резултира со развијање на индивидуалните потенцијали, и, секако максимални академски постигаша.

Во тој контекст, наставниците кои реализираат настава со овие ученици треба:

- да се обидат при изготвувањето на планирањето (доколку видот и степенот на попреченоста на учениците во паралелката го дозволува тоа) да планираат исти содржини, цели и активности за целата паралелка;
- за учениците во паралелката чиј вид и степен на попреченост не дозволува наставниците да планираат исти содржини, цели и активности за целата паралелка, тогаш за нив треба да планираат парцијална партципација во рамките на содржините, целите и активностите кои ги реализира целата паралелка;
- доколку видот и степенот на попреченост е многу сериозен наставникот пристапува кон изготвување интерен индивидуален образовен план за тие ученици во рамките на адаптираните наставни програми (при изготвувањето на индивидуалниот образовен план наставникот може да користи наставни содржини и цели и од наставните програми од претходните учебни години). Кога наставникот во индивидуалниот образовен план користи наставни содржини и цели и од наставните програми од претходните учебни години, треба да ги наведе одделението, содржините, како и целта на нивното повторно обработување.



4. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Препораки за користење на годишниот фонд на часови:

- За секое предвидено подрачје е предложен ориентационен годишен фонд на часови, односно:
- Образовен софтвер – 6 часа;
 - Компјутери – 6 часа;
 - Мултимедија – 4 часа;
 - Интернет – 6 часа;
 - Основи на цртање – 6 часа; и
 - Обработка на текст – 8 часа.

Од предвидениот вкупен фонд на часови по програмски подрачја дозволени се отстапувања во согласност со специфичностите на средината во која се наоѓа училиштето. Исто така, во рамките на вкупниот годишен фонд на часови во програмските подрачја, дозволени се отстапувања и во однос на зачестеноста на конкретните цели, содржини и активности. Имено, бројот на часовите треба да се приспособи кон потребите на конкретното училиште (животната средина од која доаѓаат учениците, нивниот културно-социјален и образовен статус, претходна подготвока на учениците, претходна подготовка за работа на компјутер). Во тој контекст некои содржини ќе се повторуваат повеќепати за сметка на други кои ќе се работат со помал фонд на часови. Исто така, се препорачува флексибилност во времетраењето на часовите во функција на потребите и интересите на учениците.

Наставни средства:

- Учебник за работа со компјутер избран на ниво на училиштето и одобрен од страна на Министерот;
- Други извори на учење во непосредната околина: предмети и појави во природата, како и појави во општеството и односите меѓу луѓето;
- Енциклопедии, речници, атласи, карти и сп.;
- Интернет, образовни софтвери;
- Списанија;
- Аудиовизуелни средства.



5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Во текот на наставата по Работа со компјутер во VII одделение се препорачува формативно следење кое вклучува изработка и водење портфолио на учениците што опфаќа:

- собирање на показатели (ученички изработки на компјутер) за секој ученик посебно;
- тековни (формативни) однапред подгответви евалвацијски листи за секој ученик, кои се изработуваат по секоја негова конкретна активност која е специфична.

Во текот на наставата, врз основа на сознанијата од формативното оценување се оформува описна и бројчана оценка, а на крајот на наставната програма се изведува бројчана оценка.

Начини на проверување и оценување

Во согласност со природата на програмата по предметот Работа со компјутер во шесто одделение оценувањето треба да се релизира: усно, практично, презентација и сл.
Други средства и постапки за следење и оценување: контролни листови, домашни работи, тестови на знаења.

6. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ

Програмата во однос на просторните услови се темели на Нормативот за простор, опрема и наставни средства за деветгодишното основно училиште донесен од страна на Министерот за образование и наука.

7. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР

Наставата по работа со компјутер може да ја реализира лице кое завршил토:

- студии по информатика VII/1, наставна насока и применета насока со педагошко - психолошка и методска подготовка;
- Математика - информатика VII/1, наставна насока;
- Компјутерска техника, информатика и автоматика, VII/1 со педагошко – психолошка и методска подготовка;
- завршени дипломски студии од областа на информатиката, информатичките или информацијско - комуникациски технологии на акредитираните универзитети во Република Македонија или во странство со домашна акредитација, VII/1, со педагошко- психолошка и методска подготовка;
- дополнителна дефектологичка дообразба согласно Законот за основно образование.

Изготвил: работна група,

координатор Марија Симонова, советник во Бирото за развој на образоването - Скопје

Контролиран: м-р Митко Чешларов, раководител на сектор во Бирото за развој на образоването - Скопје

Одобрил: м-р Весна Хорватовски, директор на Бирото за развој на образоването - Скопје



*Марија Симонова
Митко Чешларов
Весна Хорватовски*

8. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Наставната програма по работата со компјутер за шесто одделение на деветгодишното основно образование за учениците со оштетен слух, на предлог на Бирото за развој на образоването, ја утврди

на ден

Скопје

Стиро Ристовски

Министер,
Стиро Ристовски



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

бр. 11.3985/1

19.02.2013 год.